

Заев и Селмани разговараа за реформи во медиумите

На средбата заеднички било оценето дека без медиумски реформи, без слободни медиуми, нема услови за слобони, фер, демократски и регуларни избори.

Македонија | вторник, 28 јуни 2016, 15:10

Сподели 0



Најчитани вести

24 часа

Седмица

Месец



Девет совети за подобра и подолга ерекција 10:35 am



Со овие знаци нема шега – тие ја имаат најдобрата интуиција 2:20 pm



Почина момчето удрено со автомобил во Кисела Вода 2:22 pm



ФОТО: Ова е 19-годишното момче што го обезглави свештеникот во Франција 8:39 am



ФОТО: Сообраќајка на раскрсница во Лисиче 1:19 pm

Последни вести



Заканата за бомба на аеродромот во Женева лажна



МЗШВ: Средствата за ИПАРД не се намалени

Пронајден труп во распаѓање – полицијата трага по исчезнатите

На иницијатива на Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) денеска се одржа средба на претседателот на СДСМ, Зоран Заев, и претседателот на Здружението, Насер Селмани.

Како што информираше СДСМ, на средбата Заев го информираше Селмани, дека една од клучните теми за разговор, во рамки на политичкиот дијалог под покровителство на меѓународната заедница, се реформите во медиумите, коишто се услов за слободни, фер и регуларни избори.

– При тоа, Заев укажа дека во оваа фаза на разговори ВМРО-ДПМНЕ се’ уште се противи на можните решенија што значат овозможување на медиумите слободно да ја

извршуваат својата вистинска и значајна улога во општеството. Од суштинско значење е да се овозможи АВМУ да ја извршува улогата на регулатор во медиумската сфера, а МРТВ да биде вистински јавен сервис во интерес на објективно, непристрасно и избалансирано информирање на граѓаните, стои во соопштението од СДСМ.

Според СДСМ, на средбата заеднички било оценето дека без медиумски реформи, без слободни медиуми, нема услови за слобони, фер, демократски и регуларни избори.

Анкета

Дали новите цени на цигарите ќе го намалат бројот на пушачи?

- да
- Не
- Незнам

Vote

View Results

Препорачај 0

Последно во оваа категорија



МЗШВ: Средствата за ИПАРД не се намалени

Пронајден труп во распаѓање – полицијата трага по исчезнатите татко и син



ФОТО: УМС го промовираше проектот „Затворена тениска арена“



ВМРО–ДПМНЕ Куманово: Дамјановски го кочи проектот за изградба на спортска сала



Голем број проекти се реализираат, вложени над 17 милиони евра



Нов современ дигитален мамограф во Поликлиниката Букурешт

Мобилна верзија

RSS

YouTube

Архива

Facebook

Twitter

[Македонија](#) | [Свет](#) | [Анализи](#) | [Магазин](#) | [Секс](#) | [Анкети](#) | [Спорт](#)

За нас | Импресум | Маркетинг | Контакт

Copyright © 2016 NetPress (ул. Елисие Поповски бр.4 локал 3 Скопје). Сите права се задржани.

Вестите на интернет страницата на новинската агенција НЕТПРЕС може да се користат исклучиво за лично информирање. Без писмена дозвола од новинската интернет агенција НЕТПРЕС, или посебен договор, не е дозволено превземање, користење или реемитување на вестите.

Правен застапник на Новинската интернет агенција Нетпрес е адвокатската канцеларија "Апостолски" од Скопје
Т: +389 2 3110 617 Ф: +389 2 3109 684 Е: apostolski@apostolski.com.mk W: www.apostolski.com.mk